



## БАНСКО

### ХОТЕЛ ST. IVAN RILSKI \*\*\*\*



ХОТЕЛ ST. IVAN RILSKI 4**** <a href="http://www.saintivanrilski.com">www.saintivanrilski.com</a>		20.05.2019 -30.09.2019		
		1-2 ноќевања	3-5 ноќевања	6+ ноќевања
Двокреветна соба economic	2+0	28	26	25
Двокреветна соба standard	2+1	30	29	27
Студио( дополнителна зграда)	2+1	28	26	25
Едноспален апартамент ( дополнителна зграда)	2+2	38	36	33
Еднокреветна соба	(1+1)	46	43	41
<b>Деца до 5.99 год. се сместуваат бесплатно на дополнително легло</b>				
<b>Во цената е вклучено:</b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>• ноќевања на база полупансион</li><li>• користење на внатрешен базен, парна бања, сауна, турска бања, ледена соба, џакузи, соба за релаксација</li><li>• паркинг</li><li>• интернет</li><li>• туристичка такса</li></ul>				
<b>Напомени:</b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>• Дете од 6-13.99 год на дополнително легло плаќа 50% од цената</li><li>• Возрасен на дополнително легло има 25 % попуст на дадената цена</li></ul>				
<b>Попусти:</b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>• -20% попуст на спа процедурите</li><li>• бесплатно користење на велосипед –1 час , 1 игра шах / табла</li></ul>				
<b>Доплати:</b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>• Доплата за двокреветна лукс соба – 10 евра од дена од соба</li></ul>				

Цените се изразени во евра по лице од ден

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари

Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ



## БАНСКО

### ХОТЕЛ ST. IVAN RILSKI \*\*\*\*



ХОТЕЛ ST. IVAN RILSKI 4**** <a href="http://www.saintivanrilski.com">www.saintivanrilski.com</a>		05.09-10.09.2019	
		21.09-25.09.2019	
		Пакет 2 ноќи	Пакет 3 ноќи
Двокреветна соба / студио	2+0 / 2+1	50	74
Деца до 5.99 год. се сместуваат бесплатно на дополнително легло			
<b>Во цената е вклучено:</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• ноќевања на база полупансион</li><li>• празнична вечера на 7 или 22 септември</li><li>• користење на внатрешен базен, парна бања, сауна, турска бања, ледена соба, џакузи, соба за релаксација</li><li>• 2 часа бесплатно користење на велосипед ( резервација на рецепција)</li><li>• 20% попуст на спа процедурите</li><li>• паркинг</li><li>• интернет</li><li>• туристичка такса</li></ul>			
<b>Напомени:</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Дете од 6-11.99 год на дополнително легло плаќа 11 евра од ден</li><li>• Возрасен на дополнително легло плаќа 18 евра од ден</li></ul>			
<b>Доплати:</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Доплата за двокреветна лукс соба – 9 евра од ден од соба</li><li>• Доплата за едноспален апартман 16 евра од ден</li></ul>			

Цените се изразени во евра по лице за дадениот пакет

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари  
Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ